



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРО

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Такува сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1332-909829, за одделен издавник 1022-909882 и за огласи 1032-909881.

Среда, 22 октомври 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 52

ГОД. VIII

Цена на овој број е 40.— дина. — Претплата за 1952 година изнесува 1000.— дина., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 23-833, Администрација 25-276, Продавни одделение 22-619, Тел. централа 23-610.

693.

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, по предлог од Владата на ФНРЈ, издава:

У К А З

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ПРОСЕЧНИТЕ СТОПИ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ УТВРДЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1952 ГОДИНА

За да се обезбеди применувањето на пропорциите утврдени во Законот за општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година, а со обзир на изменетите односи на пазарот, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија одлучува:

I.

Членот 1 — Втор дел — I глава — Задолжителен минимум на користењето капацитетот, платниот фонд и просечни стопи на акумулацијата и на општествените фондови — по стопанските гранки во целост, по потгоните и по народните републики од Законот за општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/52), изменет со Указот за изменување просечните стопи на акумулацијата и фондовите утврдени во Законот за општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/52), се менува дополну што просечните стопи на акумулацијата и фондовите определени со сојузниот општествен план за следните потгонски групации се намалуваат така да изнесуваат:

Потгонска група	НР	Стопа на АФ
Во гранката 111 — Производство и распределба на електрична енергија		
Електростопански систем	Црна Гора	100 (порано 360)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година.		
Јавни електрични вод систем	Србија	100 (порано 196)
Термоелектрани	Србија	76 (порано 145)
Хидроелектрани	Србија	234 (порано 439)
Термоелектрани	Б и Х	50 (порано 110)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 октомври 1952 година.		
Во гранката 116 — Неметали		
Фабрики на рамно станло		481 (порано 431)
Погони за влечено стакло	Србија	односно 938)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година.		
Во гранката 120 — Хемиска индустрија		
Погони за фиринис	Македонија	3860 (порано 8461)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 октомври 1952 година.		
Погони за диететски препарати	ФНРЈ	70 (порано 167)
	Хрватска	70 (порано 167)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година.		
Погони на тутунски екстракти	ФНРЈ	50 (порано 110)
	Македонија	50 (порано 110)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 октомври 1952 година.		
Во гранката 121 — Индустрија на градежни материјали		
Фабрики за изработка на цементни производи	Македонија	110 (порано 227)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 октомври 1952 година.		
Во гранката 124 — Текстилна индустрија		
Предилници (Предилница Тетово)	Македонија	603 (порано 1574)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година.		
Производство на грех Т-16	Македонија	110 (порано 228)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година.		

Погонска група	НР	Стопа на АФ
Во гранката 125 Индустрија на кожи и обуви		
Погони на свињска кожа	ФНРЈ	100 (порано 413)
	Србија	100 (порано 183)
	Хрватска	100 (порано 124)
	Словенија	100 (порано 466)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јули 1952 година.		
Од погонската групација		
Погони на ситна кожа се издвојува нова погонска групација:		
Преработка на крзно		350 (порано —)
со тоа што оваа стопа да се применува од 1 октомври 1952 година.		
Во гранката 126 — Индустрија на гума		
Производство на гумени обуви	Србија	850 (порано 1430)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година.		
Во гранката 127 — Прехранбена индустрија		
Шкробари	Македонија	50 (порано 347)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 октомври 1952 година.		
Во гранката 313 — Експлоатација на шумите	Црна Гора	140 (порано 282)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 октомври 1952 година.		
СООБРАКАЈ		
Во гранката 511 — Железнички сообраќај		
Погон на експлоатација		120 (порано 228)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година.		
Во гранката 512 — Поморски сообраќај		
Агенциски услуги:		
Во тоа:		
Агенцијата Белград		1261 (порано 1603,3)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година.		
Во гранката 513 — Речни сообраќај		
Патнички бродови	Србија	55 (порано 110)
	Хрватска	55 —
Теретен пловен парк		55 (порано 110)
Речни пристаништа		55 (порано 180)
Изменетите стопи за патнички бродови, теретен пловен парк и речни пристаништа ќе се применуваат од 1 јануари 1952 година.		
Бродоремонтни работилници		100 (порано 380)
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 октомври 1952 година.		
Во гранката 515 — Друмски сообраќај		
Возила за градски патнички сообраќај	Србија	55 (порано 110)
	(Нови Сад)	
	Хрватска	55 (порано 110)
	(Осијек, Ријека, Дубровник)	
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година.		

II.

Народните републики можат во границите на новите просечни стопи утврдени со овој указ да ги намалат просечните стопи на акумулацијата и фондовите во републичките закони за општествениот план за 1952 година.

III.

Овој указ ќе се поднесе на одобрение на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија на нејзиното прво идно заседание.

IV.

Овој указ влегува во сила со денот на неговото донесување.

У. бр. 1772

16 октомври 1952 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перунички, с. р.

Претседател,
др. Џосип Рибар, с. р.

664.

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, а во врска со чл. 71 од Законот за управните спорови, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА НЕДОПУСТИВОСТ ЗА ВОДЕЊЕ УПРАВНИ СПОРОВИ ПРОТИВ РЕШЕНИЈАТА ДОНЕСЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА „ПАРТИЗАНСКАТА СПОМЕНИЦА 1941“

I

Не може да се води управен спор против решенијата што ги донесува Министерот на народната одбрана врз основа на Законот за „Партизанската споменица 1941“.

II

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1789

18 октомври 1952 година

Београд

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Петрунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

605.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕТО И ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ВИШАТА ШКОЛА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ФНРЈ

Член 1

Во Уредбата за оснивањето и делокругот на работењето на Вишата школа при Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 75/48), во насловот и во членовите 1 и 2 зборовите „Виша школа при Министерството на внатрешни работи на ФНРЈ“ се заменуваат со зборовите „Виша школа за внатрешна управа“.

Член 2

Во членот 2 се додава став 2 кој гласи: „Вишата школа може да има помошни наставни установи: институти, кабинети, лаборатории, музеј, библиотека, како и други установи за практични вежби“.

Член 3

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи: „Наставата во Вишата школа трае по правило четири семестри“.

Член 4

Членот 5 се менува и гласи: „За слушатели на Вишата школа можат да се примаат само службеници од ресорот на внатрешните работи и офицери на Народната милиција кои имаат завршена средна школа и кои провеле во служба во ресорот на внатрешните работи најмалку една година. Запишаните слушатели што имаат помала школска спрема од онаа што е предвидена во претходниот став, остануваат и натаму слушатели на Вишата школа“.

Член 5

Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи: „Слушател кој на крајот на семестарот не ќе положи испит најповеќе од два предмета, може да полага повторен испит од тие предмети. Повторниот испит може да се полага најповеќе двапати.“

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Слушател кој не ќе положи испит од повеќе од

два предмета, како и слушател кој ни по втор пат не ќе го положи повторниот испит, го губи правото на натамошно школување“.

Член 6

По членот 7 се додава нов член 7а кој гласи: „На крајот на школувањето слушателите полагаат дипломски испит.“

Слушател што не ќе положи дипломски испит може повторно да го полага уште двапати. Размакот помеѓу поедини испити мора да изнесува шест месеци.

Предметите од кои се полага дипломскиот испит и начинот на неговото полагање се определуваат со наставниот план.“

Член 7

По членот 7а се додава нов член 7б кој гласи: „Дипломираните слушатели на Вишата школа добиваат виша стручна спрема во смисла на прописите за државните службеници.“

Член 8

По членот 7б се додава нов член 7в кој гласи: „Слушател на Виша школа должен е да остане во служба во ресорот на внатрешните работи најмалку двапати онолку време колку бил на школување во Вишата школа.“

Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ односно министерот на внатрешните работи на народната република може во оправдан случај да го ослободи слушателот од оваа обврска“.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 октомври 1952 година

Београд

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Подпретседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

606.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОВИТЕ ЗА РЕВИЗИЈА НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ПРЕВОДЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА НОВИ ЗВАЊА И ПЛАТИ

Член 1

Сроковите за ревизија на решенијата за преведување на службениците на државните органи и установи на нови звања и плати што се предвидени во подготвени прописи (чл. 74 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи чл. 36 од Уредбата за звањата и платите на службениците во здравствената служба, чл. 48 од Уредбата за звањата и платите на службениците во просветно-научната служба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52; чл. 35 од Уредбата за работните односи и платите на уметниците и помошниот уметнички персонал, чл. 55 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ, чл. 77 од Уредбата за звањата и платите на службениците на поштенско-телеграфско-телефонската служба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/52; чл. 36 од Уредбата за звањата и платите на службениците во ветеринарната служба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52; чл. 77 од Уредбата за звањата и платите на железничкиот пер-

сонал — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/52) — се продолжуваат за еден месец.

Комисијата на Владата на ФНРЈ може за поодделни служби да определи и подолг срок но најпозеке до 1 јануари 1953 година.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 октомври 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

607.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВО ОДНОС НА ДРЖАВНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ФИСКУЛТУРА ВО БЕЛГРАД НА ОРГАНИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Надлежноста на сојузните органи во однос на Државниот институт за фискултура во Белград, што е основан со Уредбата за Државниот институт за фискултура во Белград („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 70/46), се пренесува на органите на Народна Република Србија.

2. Буџетските средства предвидени во сојузниот буџет за потребите на Државниот институт за фискултура во Белград се пренесуваат на Народна Република Србија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 3485

18 октомври 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука
и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

608.

Врз основа на чл. 41 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по предлог од Комисијата на Владата на ФНРЈ, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПОЛОЖАИТЕ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ ВО ПЛАТНИ РАЗРЕДИ

Член 1

Долу наведените положоаи во Народната банка на ФНРЈ се распоредуваат во платните разреди од чл. 3 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, и тоа:

1. Во Главната централа на Народната банка на ФНРЈ:

а) положајот на Генералниот директор — во IV и III платен разред;

б) положајот на Главниот секретар и Директорот на одделението за економски изучувања — од VI до IV платен разред;

в) положаите на директор: на Дирекцијата за краткорочни кредити, Дирекцијата за задружен и селско-стопански кредит, Дирекцијата за станбен и комунален кредит, Дирекцијата на емисијата и трезорот, Дирекцијата за платен промет со странство, Одделението за односи со странство, Организационата дирекција, Дирекцијата на воениот сервис, Дирекцијата на буџетот и општествената евиденција, Дирекцијата на фондовите и Одделението за арбитражно-конјунктурни работи (берзи) — во VII и VI платен разред.

2. Во Главната централа на Народната банка на ФНРЈ и во централите за народните републики:

— положаите: на директор на дирекција на сметководство, директор на дирекција за заеми, главен инспектор и главен ревизор — од VIII до VI платен разред.

3. Во централите за народните републики:

а) положајот на заменик на генерален директор на центри — од VI до IV платен разред;

б) положаите: на секретар на централа, директор на одделение за економски изучувања, директор на дирекција за краткорочни кредити, директор на дирекција за задружен и селско-стопански кредит, директор на дирекција за станбен и комунален кредит, директор на дирекција на емисија и трезор, директор на дирекција за платен промет со странство, директор на одделение за односите со странство, директор на организационата дирекција, директор на дирекцијата на воениот сервис, директор на дирекција на буџетот и општествената евиденција, директор на дирекцијата на фондовите и директор на одделението за арбитражно-конјунктурни работи (берзи) — од VIII до VI платен разред.

4. Во Главната филијала на Автономната Покраина Војводина и Главната филијала на Автономната Косовско-метохиска Област:

положаите на директор на главна филијала — во VII и VI платен разред.

5. Во филијала на Народната банка на ФНРЈ:

а) во X платен разред, положајот на директор на филијала со до 90 илјади минут — манипулацин;

б) во IX платен разред — положајот на директор на филијала со преку 90 до 200 илјади минут — манипулацин;

в) во VIII платен разред — положајот на директор на филијала со преку 200 до 300 илјади минут — манипулацин;

г) во VII платен разред — положајот на директор на филијала со преку 300 илјади минут — манипулацин.

Член 2

Службениците на положаите наведени во овој правилник примаат основна плата спрема положајот.

Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ во согласност со персоналната комисија при Главната централа донесува решенија за поединечното определување на платниот разред.

Член 3

На службениците што се наоѓаат на положаите споменати во чл. 1 од овој правилник, а кои би имале поголема основна плата спрема звањето, ќе им се исплаќува основната плата спрема звањето што го имаат.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден престанува важноста на Решението за преведување на положаите во Народната банка на ФНРЈ во платни разреди бр. 1768 од 23 јуни 1952 година и Решението за распоредување на положаите во Народната банка на

ФНРЈ во платни разреди бр. 2330 од 13 септември 1952 година.

Бр. 2500
7 октомври 1952 година
Белград

Потпретседател
на Советот за законодавство и изградба
на народната власт
на Владата на ФНРЈ
Министер на Финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

609.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА ОГРЕВНО ДРВО НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ

1) Количината на огревно дрво наменета за извоз во 1952 година со Наредбата за определување количини за поодделни производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 45/52), се наголемува од 200.000 м³ на вкупно 500.000 м³.

2) Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 6924
18 октомври 1952 година
Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата
на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

610.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЛИЧИНИТЕ НА СЕМЕТО НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ

1) Во 1952 година се дозволува извоз на долу наведеното семе во следни количини:

семе од луцерка	220 тони
арпаџик	700 тони

2) Распodelба на количините наведени во точ. 1 од оваа наредба врши Управниот одбор на Сојузната трговска комора.

3) За случај на исцрпување на количините наведени во точ. 1 од оваа наредба, овластените извозници можат да поднесат до Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, преку Сојузната трговска комора, образложен предлог за определување нови количини.

4) Оваа наредба ќе се применува од 10 октомври 1952 година и со неа се менува точката I под 3) од Наредбата за забрана на извозот на селско-стопански и индустриски производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52) доколку се однесува на семето од луцерка и арпаџик.

Бр. 5222
16 октомври 1952 година
Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата
на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

611.

Врз основа на точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ И ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИТЕ ВИНА И РАКИЈА

1) Во Наредбата за прометот и цените на природните вина и ракија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/52) се додава нова точка 6-а, која што гласи:

„Со парична казна до 10.000.— динари ќе се казни за прекршок:

а) производителот кој спротивно на одредбите на ст. 1 точ. 2 од наредбата продава вино и ракија на дневните пазари на кои се продаваат животни прехрани или на друго место вон местото определено од надлежниот државен орган за продажба на овие производи;

б) производителот кој спротивно на одредбата на ст. 2 точ. 2 од наредбата виното или ракијата ги продава на мало (ги крчи);

в) производителот во лозјарските краишта кој спротивно на одредбата од точ. 3 на наредбата продава вино или ракија со точење, иако нема дозвола за точење алкохолни пијалаци.“

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6976
20 октомври 1952 година
Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата
на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

612.

Врз основа на точ. 9 и 11 од Наредбата за сузи-
вање на комитовата златица („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 42/47) издавам

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОДРАЧЈА ЗАРАЗЕНИ СО КОМПИРОВА ЗЛАТИЦА

1) Подрачја заразени со компирова златица во 1952 година се:

На територијата на Народна Република Хрватска:
подрачјата на народните одбори на околините: Бузет,
Вараждин, Врбовец, Делнице, Доња Стубица, Загреб,
Зелина, Златар, Иванец, Кладуца, Комфеница, Кра-
пина, Крижевци, Лабин, Лудбрег, Пазин, Пореч, Пре-
града, Прелог, Пула, Ријека, Самобор и Чаковец.

На територијата на Народна Република Словенија:
а) подрачјата на народните одбори на градовите:
Љубљана, Марибор и Целје;

б) подрачјата на народните одбори на околините:
Горница, Коцевје, Крањ, Кршко, Љубљана околица,
Љутомер, Марибор околица, Мурска Собота, Ново
Место, Радовница, Постојна, Птуј, Сежана, Словен-
градец, Толмин, Трбовље, Целје околица и Шостањ.

2) Со оваа наредба се менува точ. 3 од Наредба-
та за начинот на превозењето на компир од подра-
чјата заразени со компирова златица („Службен лист
на ФНРЈ“, бр. 44/51).

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6909

18 октомври 1952 година

Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата
на ФНРЈ

Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Караџевиќ, с. р.

613.

Врз основа на чл. 85 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, а со цел да се изврши Уредбата за редот во луците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/50), Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на поморството на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАРИФАТА ЗА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ПОСАДАТА И ПАТНИЦИТЕ НА БРОДОВИТЕ ВО ПОМОРСКИТЕ ЛУКИ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. — Во Наредбата за тарифата за лекарски преглед на посадата и патниците на бродовите во поморските луки на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/51 и 2/52), точ. 4 се менува и гласи:

„Надокнадата по тарифата од точ. 2 на оваа наредба ја плаќа бродот, а ја наплатува луцката капетанија односно луцката испостава. Наплатената надокнада оди во целост во корист на државниот орган или здравствената установа чијшто лекар во свое редовно работно време извршил преглед на посадата и патниците од бродот. Ако таков лекар прегледот го извршил вон своето редовно работно време, половина од наплатената надокнада оди во корист на државниот орган или здравствената установа, а половина во корист на лекарот. Ако прегледот го извршил лекар што се занимава исклучително со приватна пракса, наплатената надокнада му припаѓа на овој лекар.“

2. — Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 9331

16 октомври 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

Согласни:

Министер на поморството на ФНРЈ,
Макс Баќа, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

614.

Врз основа на чл. 28 од Законот за избирачките списоци Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ пропишува

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕТО ЗА РЕВИЗИЈА И ПРЕПИШУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ

Првата реченица на стариот 4 под II од Напатствието за ревизија и препишување на избирачките списоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 104/49) се менува и гласи:

„За да се олесни утврдувањето на избирачкото право на воените лица во случаи кога избирачкото право на граѓаните за избирање определени органи на државната власт е условено со тоа да се тие постојано настанети на определено подрачје, активните воени лица (офицери, подофицири, воени службеници и питомци на воените школи) ќе бидат како државни службеници запишани во избирачкиот список што се води за местото на чие подрачје се постојано настанети, без обзир на тоа дали се воведени и во воените избирачки списоци.“

Бр. 2603

21 октомври 1952 година

Белград

Претседател

на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Елвјар Кардељ, с. р.

615.

Врз основа на точ. 2 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ ХРАНА ЗА ДОБИТОК

1) Во Решението за намалување на тарифните ставови за превозење храна за добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/52) се вршат следни измени и дополнувања:

На крај на точ. 1 под а) се додаваат зборовите „како и сурова пченкарна дрождина“.

На крај на точ. 1 под б) се додаваат зборовите „како и сува пченкарна дрождина, погача од пченкарни клинци и уљени (сончоследови) погачи“.

На крај на точ. 2 после зборот „армија“ место точка се става запирка и се додаваат зборовите „како и за превозење пратки на храна за добиток чии приматели се државни селско-стопански добра, државни и задружни економии, селански работни задруги и набавно-продавни задруги“.

На точката 2 и се додава втор став, кој гласи:

„Намалените тарифни ставови од точ. 1 на ова решение важат и за превозење пратки на суви резанци од шеќерна репа, уљени погачи и погачи од пченкарни клинци кои врз основа на склучениот договор, производителите (производителите претпријатија) на шеќер, уље и скроб им ги препорачуваат на индивидуалните производители на шеќерна репа, сончоглед или скробни плодови.“

2) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6371

17 октомври 1952 година

Белград

По овластение

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ

Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија и градежништво,
Светозар Букмановиќ, с. р.

616.

Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ ЗА ИСПРАКАТА НА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ШТО ГИ ИСПРАКААТ СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СТРАНСТВО

1) Издадоците за стручно усовршување на лицата што ги испраќаат стопанските претпријатија во стран-

ство врз основа на спогодбата со Организацијата за техничка помош на ООН и со Меѓународната организација на трудот, стопанските претпријатија можат да ги исплатуваат на терет на фондот за самостојно располагање.

2) Исплатата на издатоците за стручно усовершување на лицата, осем издатоците од претходната точка од ова решение, ќе се врши спрема Соопштението на Централната комисија при Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за примена на пропорциите од општествениот план за елементите на фондот на платите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/52).

3) Ова решение ќе се применува од 1 октомври 1952 година.

Бр. 6975

18 октомври 1952 година

Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата
на ФНРЈ

Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

617.

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТОТ ЗА СОЛ

1) Кога трговските претпријатија на големо или на мало набавуваат сол по цените во продажбата на мало, произведените односно увозните претпријатија ќе им одобруваат работ што ќе го утврдат со меѓусебна спогодба.

2) Кога трговските претпријатија на големо им продаваат сол на трговските претпријатија на мало, трговските претпријатија на големо ќе одобруваат работ што ќе го утврдат со меѓусебна спогодба.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден престанува да важи Решението за работот за сол („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/52).

Бр. 6912

18 октомври 1952 година

Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата
на ФНРЈ

Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

618.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за укинување на Новинарската и дипломатска висока школа во Белград („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/52), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД УКИНАТАТА НОВИНАРСКА И ДИПЛОМАТСКА ВИСОКА ШКОЛА ВО БЕЛГРАД НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ

1) Точката 3 од Решението за преминување на студентите од укинатата Новинарска и дипломатска висока школа во Белград на други факултети („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/52) се менува и гласи:
„На студентите од укинатата Новинарска и дипломатска висока школа што ќе ги продолжат студиите на факултетите од точ. 1, а имаат шест заверени семестри, советот на односниот факултет ќе им го признае дополнително V и VI семестар од Новинарската и дипломатска висока школа ако ги положат

сите заостанати испити за тие семестри до запишувањето во зимскиот семестар на школската 1953/54 година. Во тој случај запишаните семестри на односниот факултет во школската 1952/53 година им се признаваат како следни семестри, т. е. седми односно осми.“

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 7402

14 октомври 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука и
култура,

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

619.

Врз основа на точ. 6 на чл. 11 и чл. 16 од Законот за печатот донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ВНЕСУВА И РАСТУРА ВО
ФНРЈ ВЕСНИКОТ „ЖУРНАЛ МОСКОВСКОИ
ПАТРИАРХИИ“

Се забранува да се внесува во Федеративна Народна Република Југославија и да се растура во земјата весникот „Журнал московскои патриархии“, издание на Московската патријаршија на руски јазик, бидејќи тој да содржи написи со кои се одобрува и помага дејствувањето на надворешните непријатели на Федеративна Народна Република Југославија.

IV бр. 14396

7 октомври 1952 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

620.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, соборите и други јавни собранија, а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО
НА СОЈУЗОТ НА ОДГЛЕДУВАЧИ НА РАСНА ЖИ-
ВИНА, КУНИКИ, ГУЛАБИ И ПТИЦИ НА ФНРЈ

Се одобрува според поднесените правила, оснивањето и работењето на Сојузот на одгледувачи на расна живина, куники, гулаби и птици на ФНРЈ со седиште во Зрењанин, а со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

IV бр. 7477

9 октомври 1952 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

621.

Врз основа на чл. 16 од Уредбата за постапката за откажување работен однос на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52), а по претходно прибавено мислење од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, давам

ОБЈАСНЕНИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 9 ОД УРЕДБАТА
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ РАБОТЕН ОД-
НОС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во членот 9 ст. 1 од Уредбата за постапката за откажување работен однос на работниците и службениците на стопанските организации е речено: до

ветот на околицката (градската) арбитража се состои од по еден претставник на месниот синдикален совет, стопанската организација што го дала отказот и околицкиот (градскиот) народен одбор.

Овој процес доколку се работи за отказ што му го дал на работник односно наместеник припаден работодавец треба да се примени така, припадниот работодавец што го дал отказот да не може да биде член на советот на околицката (градската) арбитража за решавање по тој отказ, туку на неговото место да доаѓа, како негов претставник, лицето што ќе го определи занаетинската комора на дотичната околица (град).

Бр. 14031

20 октомври 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

ВОЕНА УПРАВА НА ЈНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА НА СЛОБОДНАТА ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ

„Службени лист Војне управе ЈНА Југословенске зоне Слободне територије Трста“ во бројот 7 од 25 септември 1952 година објавува:

Наредба бр. 44 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија;

Наредба бр. 45 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за оснивање-заводи за социјално осигурување и за временото управување со средствата за социјално осигурување;

Наредба бр. 46 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за материјалното обезбедување и другите права на работниците и службениците што се наоѓаат времено во работен однос;

Наредба бр. 47 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за забрана да се запослуваат жените и младината на определени работи;

Наредба бр. 48 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за постапката за откажување на работниот однос на работниците и службениците на стопанските организации;

Наредба бр. 49 за проширување важноста на Наредбата на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за пресметување цените при увозот односно извозот;

Наредба бр. 50 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за таксите во управните спорови;

Наредба бр. 51 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за припојување фондовите за механизација и инвестициона изградба на вадружниот селско стопанство кон околицките сојузи на земјоделските задруги;

Наредба бр. 52 за проширување важноста на Основниот закон за санитарната инспекција;

Наредба бр. 53 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за уписот на поморските бродови и кајани на ФНРЈ;

Наредба бр. 54 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за бродските исправи и книгите на бродовите на трговската морнарица;

Наредба бр. 55 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за надлежноста за водење постапка за поморските прекршоци;

Наредба бр. 56 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за редот во лукуите;

Наредба бр. 57 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за бандарењето на поморските бродови.

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ

Се известуваат претплатниците на „Службениот лист на ФНРЈ“ што не ја измириле разликата во претплатата за 1952 година дека ќе им се запре листот од наредниот број.

Оваа разлика е барана со соопштението што е објавено на последната страна од „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 39 од 4 јуни оваа година кога е исплатена и чековната уплатница.

СОДРЖАЈ:

Страна

603. Указ за именување просекните стопи на акумулацијата и фондовите утврдени во Законот за општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година	849
604. Указ за недопустивост за водење управни спорови против решенијата донесени по Законот за „Народнарска општина 1941“	851
605. Уредба за изменувањата и дополнувањата на Уредбата за оснивањето и делокругот на работењето на Вишната школа при Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ	851
606. Уредба за продолжување сроковите за ревизија на решенијата за проведене на службениците на нови звања и плати	851
607. Решение за пренесување надлежноста на сојузните органи во однос на Државниот институт за фискултура во Белград на органите на Народна Република Србија	852
608. Правилник за распоредување на положките во Народната банка на ФНРЈ во платни разреди	852
609. Наредба за наголемување количината на одредено дрво наменето за извоз	853
610. Наредба за одредување количините на семето наменето за извоз	853
611. Наредба за дополнување на Наредбата за регулирање прометот и цените на природните вина и ракија	853
612. Наредба за определување подрачја заразеи со компирова златица	853
613. Наредба за изменување на Наредбата за тарифата за лекарски преглед на посадата и платниците на бродовите во поморските луки на ФНРЈ	854
614. Напатствие за изменување на Напатството за ревизија и препишување на избирачките списоци	854
615. Решение за изменување и дополнување на Решението за намалување на тарифните ставови за превозење храна за добиток	854
616. Решение за начинот на исплата незатоците за стручно усовершување на лицата што ги испраќаат стопанските претпријатија во странство	854
617. Решение за работот за сол	855
618. Решение за изменување на Решението за преминување на студентите од укинатата Новинарска и дипломатска висока школа во Белград на други факултети	855
619. Решение за забрана да се внесува и растура во ФНРЈ весникот „Журнал московског патриарха“	855
620. Решение за одбрување оснивањето и работењето на Сојузот на одгледувачи на раса жовина, кунини, гулаби и птици на ФНРЈ	855
621. Објаснение за применување на членот 9 од Уредбата за постапката за откажување работен однос на работниците и службениците на стопанските организации	855